

ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2020 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1-2
Финансиски преглед од страна на раководството	3-4
Извештај за сѓопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6-7
Извештај за промените во сопственичка главнина	8
Извештај за паричните текови	9-10
Белешки кон финансиските извештаи	11

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ФК БОРЕЦ 1919 АД – Велес

Извештај за финансиски извештаи

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 5 до 35) на **АД ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ФК БОРЕЦ 1919 АД – Велес***Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС, на ден 31 декември 2020 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Обрнување внимание

Без понатаму да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание дека со состојба 31.12.2020 година, Друштвото има вкупни тековни средства во вкупен износ од 388 илјади МКД и вкупни тековни обврски во износ од 1,933 илјади МКД, односно негативна разлика во корист на обврските во износ од 1,545 илјади МКД. Исто така вкупните средства се помали од вкупните обврски за износ од 722 илјади МКД, за кој износ капиталот на Друштвото е негативен. Ваквиот сооднос на средствата и обврските доведува до појава на значаен ризик во можноста на Друштвото да продолжи да работи во иднина по принципот на континуитет без соодветна поддршка од сопственикот.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2020, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2020 година.

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

31 март, 2021 година

Управител и овластен ревизор

Антонио Велјанов



ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Фудбалскиот клуб Борец АД, е основан во јули 2019 година. 2020 година ја заврши со негативен финансиски резултат од 2,482 илјади денари.

Во овој извештај е дадена структурна анализа на трошоците и приходите за 2019 и 2020 година.

Анализа на трошоците

Вкупните трошоци во ФК Металург АД на крајот на 2020 година изнесуваат 14,531 илјади денари.

Најголемо учество во вкупните трошоци имаат трошоците и надомести на вработените кои учествуваат со 73,03% во вкупните трошоци, потоа други оперативни расходи со 16,81%, материјалните трошоци со 9,52% и трошоците за амортизација со 0.65% .

Кај трошоците и надомести на вработените кои вкупно изнесуваат околу 10,612 илјади денари 48% отпаѓа на надомести по договори за дело за фудбалери и технички персонал, односно 5,114 илјади денари. Останатиот дел воглавно отпаѓа на трошоци за плати (48% или 5,132 илјади денари) и трошоците за организирана исхрана на фудбалери (3% или 366 илјади денари)

Оперативни расходи изнесуваат 2,422 илјади денари или 16,81% од вкупните трошоци. Кај овие трошоци најголем дел отпаѓа на трошоците за одржување на тренинзи и натпревари (57%), административни трошоци (25%) и за наем на станови и игралишта (18%).

Материјалните трошоците на изнесуваат вкупно 1,383 илјади денари и најголем дел или 1,092 илјади денари односно 79% отпаѓа на потрошено гориво и 155 илјади денари или 11% отпаѓа на потрошок на ситен инвентар (фудбалски топки, дресови и друга фудбалска опрема).

Трошоци на вработени	31.12.2019	31.12.2020	% во приходи	% во приходи	% на пораст
			31.12.2019	31.12.2020	2020/2019
Бруто плати	1,988	5,132	31,43%	48,36%	158,15%
Трошоци по договори за дело	4,142	5,114	65,48%	48,19%	23,47%
Други надомести на вработени	195	366	3,08%	3,45%	87,69%
Вкупен приход	6,325	10,612	100%	100%	67,78%

Оперативни расходи	31.12.2019	31.12.2020	% во приходи	% во приходи	% на пораст
			31.12.2019	31.12.2020	2020/2019
Трошоци а одржување натпревари	441	1,387	24,16%	59,80%	214,51%
Закупнини	255	439	13,97%	17,98%	72,16%
Админитративни трошоци	436	616	23,89%	25,22%	41,28%
Останати оперативни расходи	690	-	37,81%	-	-100%
Трошоци за одрување	3	-	0,16%	-	-100%
Вкупен приход	1,825	2,442	100%	100%	33,81%

Материјални трошоци	31.12.2019	31.12.2020	% во приходи	% во приходи	% на порат
			31.12.2019	31.12.2020	2020/2019
Канцелариски материјали	7	4	0,75	0,30%	-42,86%
Трошоци за материјали	21	132	2,24%	9,54%	528,57%
Трошоци за одржување хигиена	16	36	1,70%	2,60%	125,00%
Трошоци за ситен инвентар	216	155	23,03%	11,21%	-28,24%
-Трошоци за електрична енергија	68	195	7,25%	14,10%	186,76%
Трошоци за гориво	610	861	65,03%	62,25%	41,15%
Вкупен приход	938	1,383	100%	100%	47,44%

Анализа на приходи

Во 2020 година приходите во главно се остварен по основ на донации и спонзорства.

Структура на приходите	31.12.2019	31.12.2020	% во приходи	% во приходи	% на порат
			31.12.2019	31.12.2020	2020/2019
Приходи од трансфер на играчи	3,690	-	39%	-	-100%
Приходи од донации и спонзорства	5,768	11,718	61%	97,24%	103,16%
Останати приходи	-	332		2,6%	100%
Вкупен приход	9,458	12,050	100%	100%	27,41%

ФК Борец АД



Ск

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2020
(во илјади Денари)

	Белешка	2020	2019
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	0	0
Приходи од спонзорство и реклама	4	0	0
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5	0	0
Приходи од комерцијални активности	6	0	0
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	0	0
Останати оперативни приходи	8	12,050	5,768
Вкупни приходи		12,050	5,768
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(1,383)	(938)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(10,612)	(6,325)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(94)	(23)
Останати трошоци од оперативни работи	12	(2,442)	(1,825)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	0	3,690
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14	0	0
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(1)	(3)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	0	0
Вкупно расходи		(14,532)	(5,424)
Добивка (загуба) пред оданочување		(2,482)	344
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	0	(122)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(2,482)	222
Дивиденди		0	0
Добивка(загуба) по дивиденди		0	0
Останата сеопфатна добивка		0	0
Вкупна сеопфатна добивка		(2,482)	222

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи*

Овие финансиски извештаи во име на ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

Никола Гравчев



06

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2020
(во илјади Денари)

	Белешка	2020	2019
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	82	1,810
Побарувања од трансфери на играчи	19	0	0
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20	0	0
Други побарувања	21	51	0
Даночни средства	22	224	0
Залихи	23	0	0
Останати тековни средства	24	31	31
Вкупно тековни средства		388	1,841
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	823	917
Нематеријални средства	26	0	0
Побарувања од трансфери на играчи	27	0	0
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28	0	0
Даночни средства	29	0	0
Долгорочни финансиски вложувања	30	0	0
Останати не-тековни средства	31	0	0
Вкупно не-тековни средства		823	917
Вкупно средства		1,211	2,758
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32	0	0
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	0	0
Обврски за трансфер на играчи	34	0	0
Обврски кон ФФМ	35	18	0
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36	981	0
Обврски кон вработените	37	351	303
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	198	231
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39	0	0
Други обврски за даноци	40	102	127
Краткорочни исправки	41	0	0
Останати тековни обврски	42	283	337
Вкупно тековни обврски		1,933	998
Нетекновни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43	0	0
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44	0	0
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45	0	0
Долгорочни обврски кон вработените	46	0	0
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните	48	0	0

ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС

периоди-ПВП				
Други долгорочни обврски за даноци	49		0	0
Долгорочни исправки	50		0	0
Останати нетековни обврски	51		0	0
Вкупно нетековни обврски			0	0
Нето средства/обврски			1,933	1,760
Акционерска главнина	52			
Оснивачки капитал			1,538	1,538
Законска резерва			11	0
Останати резерви			0	0
Акумулирана добивка (загуба)			(2,271)	222
Вкупно акционерска главнина			(732)	1,760

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Никола Гравчев



OK

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2020 год.	1,538	0	222	0	1,760
Распоред на акумулирана добивка	0	11	(11)	0	0
Уплата на капитал	0	0	0	0	0
Добивка(загуба) за периодот	0		(2,482)	0	(2,482)
Останата сеопфатна добивка	0	0	0	0	0
На 31 декември 2020 год.	1,538	11	(2,271)	0	(722)

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Никола Гравчев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2020

(Во илјади Денари)

	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	(2,482)	344
Данок на добивка	0	0
Корекции за:		
Амортизација	94	23
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати	0	0
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(275)	(3,721)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	936	876
Платена камата	(1)	0
Нето готовина од оперативни активности	(1,728)	(2,478)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи	0	3,690
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи	0	0
-Готовински прилив од продажба на основни средства	0	0
-Готовински одлив од набавка на основни средства	0	(940)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	0	0
Парични приливи (одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	0	2,750
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	0	0
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	0	0
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции	0	0
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции	0	0
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал	0	1,538
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите	0	0
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	0	0
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	0	1,538
Останати готовински приливи (одливи)	0	0
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(1,728)	1,810
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	1,810	0
Пари и парични активности на крајот на годината	82	1,810

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,
Никола Гравчев



26

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

ФК БОРЕЦ 1919 АД ВЕЛЕС (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано на 08.07.2019 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 7633214.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 21 вработени и 18 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб БОРЕЦ 1919 ВЕЛЕС, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Никола Гравчев.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Никола Гравчев.

Членови на Одбор на директори се:

1. Никола Гравчев – извршен чен,
2. Стефан Кецкаровски – неизвршен член,
3. Благој Шалев – неизвршен член.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. 03-05 11.07.2019 година му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК Борец 1919 Велес тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2020

Постапка на лиценцирање

Во 2020 година АД Фудбалскиот клуб БОРЕЦ 1919 ВЕЛЕС во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08.....239/18) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2020
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%
Вложувања во туѓи средства	10%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2020 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирани за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даноци за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано. Со состојба 31.12.2020 година, Друштвото има вкупни тековни средства во вкупен износ од 388 илјади МКД и вкупни тековни обврски во износ од 1,933 илјади МКД, односно негативна разлика во корист на обврските во износ од 1,545 илјади МКД. Исто така вкупните средства се помали од вкупните обврски за износ од 722 илјади МКД, за кој износ капиталот на Друштвото е негативен.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиеени од неповрзани страни	10,733	3,568
Донации- добиеени од поврзани страни	985	2,200
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	332	
	12,050	5,768

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошоци за продажба	-	-
Трошоци за канцелариски материјали	4	7
Трошоци за одржување хигиена	132	21
Трошоци за ситен инвентар	155	216
Други материјални трошоци	1,092	694
	1,383	938

**10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА
ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Нето плати за вработени – играчи	2,881	1,118
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	1,638	1,922
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	1,519	722
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	364	195
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	6,402	3,957
Нето плати за вработени – останати	612	244
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати	2,965	1,800
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати	631	318
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	2	6
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени – останати	4,210	2,368
ВКУПНО (I)+(II)	10,612	6,325

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Депрецијација на основни (материјални) средства	94	23
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	<u>94</u>	<u>23</u>

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Трошоци за одржување натпревари	1,387	441
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема	439	255
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал	616	439
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	0	690
	<u>2,442</u>	<u>1,825</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување			
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)			3,690
		<u>0</u>	<u>3,690</u>

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			
		<u></u>	<u></u>

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Трошоци од камати		(1)	
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики			(3)
		<u>(1)</u>	<u>(3)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 Декември 2020	31 декември 2019
Добивка (загуба) пред оданочување	(2,482)	344
<i>Непризнаени трошоци</i>		
Надомест на трошоци на вработените	744	421
Репрезентација	157	125
Други расходи	422	332
Даночна основа	(1,159)	1,222
Данок по даночна стапка од 10% (2019: 10%)		
Данок на непризнати расходи	0	122
С	0	122

п

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2020 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Парични средства во банки (МКД)	82	1,810
Парични средства во банки (девизи)	0	0
Парични средства во каса (МКД)	0	0
Парични средства во каса (девизи)	0	0
	82	1,810

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Побарувања од трансфери на играчи		0	0
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

**20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И
ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Побарувања од членки на групацијата		0	0
Побарувања од поврзани субјекти		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Побарување од купувачи		51	0
Други побарувања		0	0
ABP		0	0
		<u>51</u>	<u>0</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарување за повеќе платен ДДВ	224	0
Побарување за ДД	0	0
Побарување за персонален данок	0	0
	<u>224</u>	<u>0</u>

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Залихи на материјали	0	0
Залихи на ситен инвентар	0	0
Ситен инвентар во употреба	371	216
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба	(371)	(216)
Залиха на трговска стока	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати тековни средства	0	0
Однапред платени трошоци	31	31
	<u>31</u>	<u>31</u>

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2020		940		940
Нови набавки		0		0
Превземени нето средства (Бел.2.13)		0		0
Донација		0		0
Продажба/расходување		0		0
Состојба, 31 декември 2020		940		940
Акумулирана депресијација				
Состојба, 01 јануари 2020		23		23
Трошок за периодот		94		94
Состојба, 31 декември 2020		117		117
Сметководствена вредност на 31 декември 2020		823		823

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност		
Состојба, 01 јануари 2020		
Нови набавки		
Превземени средства нето (Бел.2.13)		
Донација		
Продажба/трансфер		
Состојба, 31 декември 2020		
Акумулирана амортизација		
Состојба, 01 јануари 2020		
Трошок за периодот		
Состојба, 31 декември 2020		
Сметководствена вредност на 31 декември 2020		

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочно побарување од трансфер на играчи	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Долгорочни даночни средства			

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2020	2019
Вложување во подружница/ придружно прет.			
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба			
Останати вложувања			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски за заеми и кредити		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска кон ФФМ	18	

18

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	981	

981

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2020

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски кон вработените за нето плати –играчи	300	252
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	51	51
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци	-	-
	<u>351</u>	<u>303</u>

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	16	14
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	4	4
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)	34	92
Обврски за придонеси за плати	144	121
	<u>198</u>	<u>231</u>

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Тековни обврски за даноци- Данок на добивка	20	122
Тековни обврски за даноци – персонален данок	82	7
	<u>102</u>	<u>127</u>

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски за тековни исправки		
	<u></u>	<u></u>

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Други тековни обврски	283	337
	<u>283</u>	<u>337</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува 25,000 ЕУР односно Ден 1,537,313 на ден на основање, со вкупен број на акции 2,500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10/акција (Ден 614.9252 / акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
БРАКО ДОО Велес	1,537,313	25,000	100%
Вкупно:	1,537,313	25,000	100%

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2020 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
БРАКО ДОО Велес и со него поврзани друштва		
-Побарувања	-	-
-Обврски	981	209
-Продажби / донации	10,733	2,200
-Набавки	775	1,486

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2020 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус (КОВИД 19) која беше прогласена од СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 година, со значителен број на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзема мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата има влијание врз работењето на Друштвото.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека и во иднина пандемијата ќе има влијание врз работење на Друштвото. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

Во март 2021 година променет е единствениот сопственик на Клубот.

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА